

МЕДИЦИНСКА МАПА - ЦЕЛОСНА СЛИКА ЗА ЗДРАВСТВЕНИОТ СИСТЕМ

ЗДРАВСТВО



Во Медицинската мапа има 240 информации, кои го прикажуваат бројот на здравствените работници, установи и нивна искористеност, колку болнички кревети има, како и од што најмногу се боледува и кои се 25-те причини за смртноста на населението во земјата.

Консултантската фирма "Globesaulud&Exsansion exteriorr" беше вклучена во изработката на Мапата, за што беа потрошени 150.000 долари, грант добиен од холандската Амбасада.

Министерството за здравство ја промовираше Медицинската мапа на Република Македонија, документ кој опфаќа осум региони во земјава, со 240 компоненти кои треба да му овозможат на ресорното Министерство полесно да ја имплементира националната здравствена стратегија. Мапата претставува глав-

те од Мапата се тоа што ќе можат да се споредат медицинските потреби со постојните капацитети.

Тој потенцираше дека со анализа на податоците од Мапата ќе може да се даде одговор дали во земјава има доволен број лекари и каква е состојбата во руралните подрачја.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДОБАР ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ

но средство за менаџирање на овој сектор, а во неа се вклучени и сите сектори од примарната и од болничката здравствена заштита. Проектот е реализиран за неколку месеци од страна на Министерството за здравство и шпанската консултантска фирма "Globesaulud&Exsansion exterior", кои учествуваа во нејзината подготовка, а во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита и Фондот за здравствено осигурување.

Документот содржи информации за бројот на здравствените работници, установите, нивната искористеност, најглавните причини за смртноста на населението во земјата и друго.

"Со Мапата - објасни министерот Имер Селмани - имаме целосна слика за здравствениот систем, за бројот на здравствени работници, за здравствените капацитети и нивна искористеност, бројот на болничките кревети, понудените здравствени услуги од аспект на нивната оправданост и колку пациентите се задоволни, податоци за морбилитет, морталитет... Придобивки-

"Нема вишок лекари, ниту вишок амбуланти во земјава. Во примарното здравство има околу 1.700 матични лекари од кои 1.268 општи, 206 педијатри, 180 специјалисти по трудова медицина", додаде министерот Селмани.

Според експертот од шпанската консултантска фирма "Globesaulud&Exsansion exteriorr", Fernando Artenzana, Мапата е добар инструмент во постигнувањето подобра здравствена заштита на граѓаните.

"Пет болници во земјава имаат помала стапка на искористеност според просечното време кое пациентите таму го поминале. На пример, помалку се искористени капацитетите во велешката болница, но тоа не значи дека лекарите таму имаат помалку работа. Што се однесува до просечниот животен век, кој изнесува 71,5 години за мажи, тој е добар, бидејќи не е многу понизок од просечниот во земјите на ЕУ", истакна Artenzana, консултантот од шпанската компанија.

Меѓутоа, консултантите немаа одговор на новинарските прашања колку општи

лекари и специјалисти има просечно на илјада жители во земјата и како, според овој показател, стоиме во споредба со земјите од Европската унија. Единствениот податок кој го презентираа за овој сегмент беше дека има 2.105 лекари во примарното здравство или двајца лекари на 1.000 жители. Од друга страна, пак, анкетата на Републичкиот завод за здравствена заштита покажува дека пациентите во земјава се задоволни од услугата и од грижата на лекарите и медицинските сестри, а незадоволни се од хигиената во здравствените установи. Лекарите и сестрите се оценети со 8,5; хигиената со 6,8; а најголемо незадоволство пациентите искажале на сметка на сместувањето и комфорот во болниците, кои добиле само 6,6 бода.

Според Селмани, одредени лица од Републичкиот завод за здравствена заштита ќе бидат одговорни за редовно ажурирање на податоците на Мапата, кои ќе ги користи Министерството за здравство и граѓаните, бидејќи документот наскоро ќе биде јавно објавен на веб-страница.